

20151474153

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊА НА УЛИЦИ, ПЛОШТАДИ, МОСТОВИ И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 август 2015 година.

Бр. 08-3672/1
21 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊА НА УЛИЦИ, ПЛОШТАДИ, МОСТОВИ И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 66/2004, 55/2007, 145/10, 136/11 и 163/13) во членот 30 став 2 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 2

Во членот 33 зборовите: „одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: „службеното лице“.

Член 3

Во членот 34 став 1 зборовите: „200 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице сопственик на објектот.“

Член 4

Во членот 35 зборовите : „одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: „службеното лице“.

Член 5

Во членот 36 зборовите: „50 до 100 евра“ се заменуваат со зборовите: „40 до 60 евра“.

Член 6

Во членот 36-а зборовите: „на одговорното и“ се бришат.

Член 7

Во членот 37 зборовите: „и одговорното“ се бришат.

Член 8

Во членот 38 зборовите: „одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: „службеното лице“.

Член 9

Членот 38-а се менува и гласи:

„За прекршоците од членовите 33, 34, 35, 36, 36-а, 37 и 38 на овој закон, инспекторите од членот 29 став 2 на овој закон пред да поднесат барање за поведување на прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски, се должни да спроведат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог.

Кога инспекторите од членот 29 став 2 на овој закон ќе констатираат прекршок од ставот 1 на овој член, составуваат записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот и описот на дејствието на прекршокот. Доколку сторителот го признае прекршокот, инспекторот ќе му издаде на сторителот прекршочен платен налог за наплата на глобата предвидена за прекршокот. Со потписот на прекршочниот платен налог се смета дека сторителот на прекршокот се согласува да ја плати изречената глоба.

Сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметка на Буџетот на Република Македонија означена во прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот утврден во овој став ќе плати само половина од изречената глоба.

Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член не ја плати глобата во рокот определен во ставот 3 на овој член, инспекторите од членот 29 став 2 на овој закон ќе поднесат барање за поведување на прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Против одлуката на Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката.

Инспекторите од членот 29 став 2 на овој закон се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 6 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 7 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот за транспорт и врски.“

Член 10

По членот 38-а се додава нов член 38-б кој гласи:

“Член 38-б

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 11

Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти.

Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.